

Податоци за плати и надоместоци објавени на		8/20/2021	
Минимална плата согласно Закон за минимална плата			
Минимална нето плата до плата за 3.2022		15,194	Согласно посл. под. за ДЛД, даноч. намал. и придон.
Минимална бруто плата до плата за 3.2022		22,146	Пропишано со Закон за минимална плата
Лично даночно намалување (согласно ЗДЛД)			
Месечно по лице за цело работно време за 2021		8,438	
Годишно даночно намалување по лице за 2021		101,256	
Нето плати			
Просечна нето плата 4.2021 (ДЗС)		28,438	
Просечна нето плата 5.2021 (ДЗС)		28,721	
Просечна нето плата 6.2021 (ДЗС)		28,744	
Просечна нето плата од последни 3 месеци		28,635	
Просечна нето плата од мината година		27,182	податок достапен во февруари тековната година
Бруто плати			
Просечна бруто плата 4.2021 (ДЗС)		42,441	
Просечна бруто плата 5.2021 (ДЗС)		42,917	
Просечна бруто плата 6.2021 (ДЗС)		42,950	
Просечна бруто плата од последни 3 месеци		42,770	
Просечна бруто плата од мината година		40,566	податок достапен во февруари тековната година
Просечна бруто плата објавена во јануари тековна година		41,141	податок достапен во јануари тековната година
Придонеси			
Најниска основа за придонеси		20,571	50% од просечна плата објавена во јануари
Најниска основа за придонеси самовработени интелектуални		41,141	просечна плата објавена во јануари
Највисока основа за придонеси		658,256	16 просечни плати од плата објавена во јануари
Највисока основа за придонеси кај самовработени		493,692	12 просечни плати од плата објавена во јануари
Придонеси во % за 2021		Максимален износ	
ПИО	18.80%	123,752	3,867
ЗО	7.50%	49,369	1,543
Доп. ЗО	0.50%	3,291	103
Невраб.	1.20%	7,899	247
ВКУПНО	28.00%	184,311	5,760

Регрес			
Минимален нето регрес по ОКДПСОС	11,454	40%	од просечна нето плата од последени 3 месеци
Данок на личен доход на минимален регрес	1,273	11.1111%	пресметана стапка ДЛД
Минимален бруто регрес по ОКДПСОС	12,727		
Максимален бруто регрес (нето + ДЛД) кој е признат расход	34,360	80%	од просечна бруто плата на ден на исплатата
Данок на личен доход на максим. регрес кој е признат расход	3,436	10%	пропишана стапка ДЛД
Максимален нето регрес кој е признат расход	30,924		
Останати минимални исплати по ОКДПСОС			
Дневница за службен пат во МКД (над 12 часа)	2,291	8%	од просечна нето плата од последени 3 месеци
Надомест одвоен живот	17,181	60%	од просечна нето плата од последени 3 месеци
Надомест за смрт на вработен	85,904	3	просечни нето плата од последени 3 месеци
Надомест за смрт на сопруг(а), деца или родители кои живеат во иста семејна заедница	57,270	2	просечни нето плата од последени 3 месеци
Помош за елементарни непогоди	28,635	1	просечна нето плата од последени 3 месеци
Отпремнина	57,270	2	просечни нето плата од последени 3 месеци
Организирана исхрана по лице	5,436	20%	од просечна нето плата од мината година
Јубилејна награда за 10 години кај ист работодавач	28,635	1	просечна нето плата од последени 3 месеци
ДЛД за минимална јубилејна	3,182	11.1111%	пресметана стапка ДЛД
Бруто јубилејна награда	31,816		
Надомест за непрекината боледување 6 месеци	28,635	1	просечна нето плата од последени 3 месеци
ДЛД за надомест за непрекината боледување	3,182	11.1111%	пресметана стапка ДЛД (прва скала)
Бруто надомест за непрекината боледување	31,816		

До
минимал
ен износ
ослободе
ни од
ДЛД

Се
оданочув
аат со
ДЛД

Месечни надоместоци на членовите на органите на управување			
Надоместоци на членови на органите на управување: месечниот надоместок (паушал), надоместоците за патни и дневни трошоци	20,283	50%	од просечната бруто плата за претходната година *
Максимална уплата на премија за животнo осигурување и во трет столб ослободена од ДЛД и која е признат расход			
Признат расход за целите на данокот на добивка	81,133	2	просечни бруто плати за минатата година
Ослободени од ДЛД	82,282	2	просечни бруто плати објавени во јануари
Максимална уплата на премија за доброволно здравствено осигурување кое е признат			
Признат расход за целите на данокот на добивка	40,566	1	просечни бруто плати за минатата година
Ослободени од ДЛД	41,141	1	просечни бруто плати објавени во јануари
* Трошоците по основ на месечните надоместоци на членовите на органите на управување над 50% од просечната месечна бруто плата исплатена во претходната година во Република Македонија, при што како надоместоци на членови на органите на управување се сметаат месечниот надоместок, односно паушал, надоместоците за патни и дневни трошоци се непризнат расход.			
Останато: надоместок за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно е непризнат расход и се оданочува со ДЛД (доход од работа).			
Останато: трошоците за нето износот на примањата по основ на деловна успешност (член 27 од ОКДПСОС) над износот на кој се пресметани придонеси согласно со законот за придонеси од задолжително социјално осигурување се непризнат расход.			